



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 11

СКОПЈЕ, ЧЕТВРТОК 3 АПРИЛ 1947 Г.

Год III

„Службен весник на НРМ“ излегуе привремено. Ракописите се испраќаат во двукрат пишани на машина во проред на една страна од табакот, на адреса: Службен весник на НРМ — ул. Маршал Гито бр 10 — Скопје. Ракописите не се враќаат.

Цена на весникот е 4 ден. од табак. Претплатата за една година 250 динари а за едно полугодие 130 динари — Претплатата се испраќа преку Македонска стопанска банка — пен-грала на Народна банка на ФНРЈ — Скопје — чек сметка 8-301-129 или се впиша во сметката администрација на весникот.

108

На основание чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби за експроприација на недвижни имоти во општ интерес и да одредуе височината на накнадата на таа експроприација, Владата на НРМ по предложение на Министерот на градежите донесуе:

УРЕДБА

за експроприација на недвижниот имот потребен за изградбата на:

1) Гаражи и складови за „Фегран“ во с. Маџари. Скопско; 2) Згради на Министерството на градежите во Скопје; 3) Патишта: а) Битола—Чаниште—Маково; б) Кратово—Пробиштип—Крупиште; в) Злетово—Пробиштип; г) Скопје—Гостивар—Тетово—Дебар—Охрид—Ресен—Битола; д) Градско—Прилеп—Крушево; 4) појасен одводителен канал Тркање (Злетовска река—Кочанско поле) 5) Каналот Кочанска река во Кочанско поле; 6) појасен одводителен канал по полите на Беласица (Струмишко поле) 7) Главен одводителен канал од Монастирското блато од Бугарската граница (Струмишко поле) 8) Волочан напоителен канал (Струмишко поле) 9) Главен напоителен канал Ратче—Кондово—Гјорче Петров (Скопско поле) 10) Регулација на р. Вардар (Скопско поле).

Чл. I

Се експроприира или зема на временна употреба недвижниот имот на физичките и приватно-правните лица и кооперативните организации, потребен за изградбата на: 1) Гаражи и складови за „Фегран“ во с. Маџари Скопско 2) Згради на М-вото на градежите Скопје; 3) Патишта а) Битола—Маково—Чаниште; б) Кратово—Пробиштип—Крупиште; в) Злетово—Пробиштип; г) Скопје—Тетово—Гостивар—Дебар—Охрид—Ресен—Битола; д) Градско—Прилеп—Крушево 4) појасен одводителен канал Тркање (Злетовска река Кочанско поле) 5) Каналот Кочанска река во Кочанско поле; 6) Појасен одводителен канал во полето на Беласица (Стр. п.) 7) Главен одводителен канал од Монастирското блато од Бугарската граница (Струмишко поле) 8) Волочан напоителен канал (Струмишко поле) 9) Главен напоителен канал Ратче—Кондово—Гјорче Петров (Скопско поле) 10) Регулација на р. Вардар (Скопско поле).

За итните потреби може да се употреба и општонародниот имот.

Чл. 2

Се експроприира во смисол на одредбата на ова Уредба оној недвижен имот или правта на него;

а) На кој што има да се изгради еден од горе наведените објекти;

б) Кој што ќе служи за потребите на еден од горенаведените објекти.

Времено може да се земе на употреба имот чија употреба е нужна за извршување работите околу изградбата на еден од горенаведените објекти.

Чл. 3

На физичките и приватно-правните лица и кооперативните организации ќе им се даде накнада за имотот експроприран или земен на временна употреба по оваа Уредба.

Како накнада за експроприраниот имот може да се даде во соодветна вредност и недвижности од државниот земјишен фонд, доколку земјишникот на експроприраниот имот не го пристапе. Во овој случај имотот од земјишниот фонд се дава на сопственикот на експроприраниот имот во полна сопственост и на слободно располагање. Превосните такси ги плаќа државата на сметка на трошоците на експроприацијата.

Чл. 4

Експроприацијата ја спроведуе околинската односно градската експроприациона комисија на околинјата односно градот на чие подрачје се наоѓа имотот кој што се експроприира односно земјата на временна употреба. Околинската односно градската експроприациона комисија се состои од еден претставител на надлежниот околински односно градски народен одбор, еден судија на надлежниот околински суд и еден претставител на Министерството на градежите.

Членовите на околинската односно градската експроприациона комисија ги одредуе надлежниот односно околинскиот градски одбор, со тој претставителот на Министерството на градежите да биде одреден од Министерството на градежите.

Чл. 5

Околинската односно градската експроприациона комисија го утврдуе имотот кој што се експроприира или зема на временна употреба и ја одредуе височината на накнадата која се дава на сопственикот.

Против одлуката на околинската односно градската експроприациона комисија се поднесуе жалба во рок од 15 дена по примането на одлуката на Експроприационата комисија при Владата на Народна Република Македонија, составена од 5 члена од кој што четирите члена ги именуе Владата на НРМ и еден Врховниот суд на НРМ од редот на своите членови.

Чл. 6

Штетен околинската односно градската експроприациона комисија го означуе и проценуе недвижниот имот кој што се

експроприира односно зема на временна употреба, ќе се изврши забелешка во катастарските книги а имотот се предава во посед на државните органи за градење горе наведених објекти.

Жалбата против одлуката на околинската односно градската експроприациона комисија не го задржува предавањето на недвижниот имот кој се експроприира или зема на временна употреба.

Чл. 7

Правосилната одлука на околинската односно градската експроприациона комисија е основ на укинувањето правото на сопственост во тапските книги.

Чл. 8

Се овластува Министерот на градежите во согласност со Министерот на финансите на НР Македонија да издаде правилник за постапката за експроприација по оваа Уредба и за начинот на утврдување и исплатување накнада на сопствениците од експроприираниот имот.

Чл. 9

Оваа Уредба влегува во сила со дејот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Скопје, 14 III 1947. год. Бр. 2491.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА НРМ

Л. Колишевски, с. р.

МИНИСТЕР НА ГРАДЕЖИТЕ,

Т. Ношвал, с. р.

109

На основание чл. 8 од Уредбата за експроприација на недвижниот имот потребен за изградбата на:

1) Гаражи и складови за „Феграп“ во с. Мацари-скопско; 2) згради за Министерството на градежите во Скопје; 3) патништа: а) Витола—Маково—Чаниште; б) Кратово—Пробиштип—Крупиште; в) Злетово—Пробиштип; г) Скопје—Тетово—Гостивар—Дебар—Охрид—Ресен—Витола; д) Градско—Прилеп—Крушево; 4) појасен одводнителен канал Тркане (Злетовска река—кочанско поле) 5) каналот Кочанска река во кочанско поле; 6) појасен одводнителен канал по полите на Беласица (струмичко поле); 9) Главен напонителен канал Рапче—Кондево—Горче Петров (скопско поле); 10) Регулацијата на р. Вардар (скопско поле), а во согласност со Министерот на финансите на НРМ Министерот на градежите на НР Македонија, пропишува

ПРАВИЛНИК

За постапката за експроприација на недвижниот имот потребен за изградбата на:

1) Гаражи и складови за „Феграп“ во с. Мацари-скопско; 2) згради за Министерството на градежите во Скопје; 3) патништа: а) Витола—Маково—Чаниште; б) Кратово—Пробиштип—Крупиште; в) Злетово—Пробиштип; г) Скопје—Тетово—Гостивар—Дебар—Охрид—Ресен—Витола; д) Градско—Прилеп—Крушево; 4) појасен одводнителен канал Тркане (Злетовска река—кочанско поле) 5) каналот Кочанска река во кочанско поле; 6) појасен одводнителен канал по полите на Беласица (струмичко поле); 9) Главен напонителен канал Рапче—Кондево—Горче Петров (скопско поле); 10) Регулацијата на р. Вардар (скопско поле), и за височината, начинот на утврдувањето и исплатувањето на накнадата на сопствениците од експроприираниот имот.

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Чл. 1

Експроприацијата на недвижниот имот потребен за изградбата на 1. гаражи и складови за „Феграп“ во с. Мацари-скопско; 2. згради за Министерството на градежите во Скопје; 3. патништа: а) Витола—Маково—Чаниште; б) Кратово—Пробиштип—Крупиште; в) Злетово—Пробиштип; г) Скопје—Тетово—Гостивар—Дебар—Охрид—Ресен—Витола; д) Градско—Прилеп—Крушево; 4) појасен одводнителен канал Тркане (Злетовска река—кочанско поле) 5) каналот Кочанска река во кочанско поле; 6) појасен одводнителен канал по полите на Беласица (струмичко поле); 7) главен одводнителен канал Рапче—Кондево—Горче Петров (скопско поле); 8. Водочко напонителен канал (струмичко поле); 9. главен напонителен канал Рапче—Кондево—Горче Петров (скопско поле); 10) Регулацијата на р. Вардар (скопско поле), ќе се изврши во оној обим кој е потребен за изградбата на соодветниот определен објект.

Големињата на земјиштето кое се експроприира односно времено зазема ја одредува и решава за тоа донесува Министерот на градежите.

Чл. 2

Времено може да се земе на употреба имотот нужен за извршување на работите околу изградбата на определени објекти, како што се земјиштата за сместување материјал и инвентар, мајдани за вадење песок, шодер, камен и друг материјал.

За временна употреба на недвижностите ќе се даде накнада на сопственикот, по прописите на овој правилник, во вид на годишна херија.

Ваков имот може да се зема на временна употреба под услов да може да се врати на сопственикот приближно во првобитната состојба, во противен случај, на барање на сопственикот и овој имот ќе се експроприира.

Ако се експроприира само еден дел од недвижниот имот, а останалиот дел постане неупотреблив, на барање на сопственикот ќе се изврши експроприација и на тој преостанал дел.

Во случај да заради потребата за која се врши експроприацијата може подеднакво да се задоволи било од кој од повеќе недвижности, ќе се експроприира онаа недвижност која е од помала вредност или од помало стопанско значење. Вака ќе се постапи и во случај на времено заземање на имотот.

Чл. 3

Зградите и постројките кои се навојат на експроприираниот имот, во колку се сметат за недвижности по прописите на граѓанското право, се експроприират заедно со земјиштето. Останалите згради и постројки сопственикот е должен да ги уклони, со право на накнада за направените трошкови.

Ако зградата е некакво индустриско или друго претпријатие со машински уредбај, експроприацијата ќе ги опфатне уградените инсталации само тогај, ако после одвајањето од зградите не можат да се употребат на дотогашната намена во друга зграда. Во противен случај сопственикот е должен да ги уклони ваквите инсталации, со право на накнада за трошковите.

Шума, самонивнати и садени дрва кои се навојат на експроприираниот имот не претставуваат предмет на експроприација доколку ова нарочно на нив не се односи. Исти

те ќе ги посете и уклони оној кој ја бара експроприацијата и ќе се стапат а сопственикот на употреба со накнада по одредбите на овој правилник.

II ЕКСПРОПРИАЦИОНА ОСНОВА

Чл. 4.

Министерството на градежите е должно да за свој поделен обект приготви експроприациона основа по долу наведените прописи.

Чл. 5

Експроприационата основа е сочинуват:

1. Парцелниот план, во кој се откриат парцелите кои се предмет на експроприацијата. На парцелниот план мора да биде означен појасот на земјиштето кое се експроприра, а делот кој што од парцелата се експроприра се обележуе со текучиот број на пописот. Сите згради и други обекти кои се наоѓаат во експроприраниот појас морат да се уцртат во планот.

2. Список на земјиштата кои се експропрират, со овие рубрики:

- Реден број;
- Презиме, татково име и родно име на сопственикот на земјиштето со местото на неговото живеење;
- Број на катастарската парцела или граѓанците на земјиштата, во случај кога нема катастар;
- Софа на растенијата;
- Големина на целата парцела;
- Големина на делот кој се експроприра; и
- Големина на експроприраниот дел од парцелата.

Списокот мора да биде во согласие со парцелниот план.

На грајот на списокот треба да се изложи описот на правата врзани за недвижноста која се експроприра по ред како се по списокот наведени одноните парцели.

3. Попис на зградите, со нацртано опишување на зградите кои се наоѓаат во експроприраниот појас. Кон овој попис треба да се приложат по можност плановите и фотографите на зградите.

4. Попис на уништените сејани и сечените дрва и другите штети причинети со трасирањето или градењето.

Експроприационата основа ќе се состави на основа на геодатски и технички прописи како и со приспособање на веродостојни податци на начин уобичаен за такви случаи.

Чл. 6

Експроприационата основа му се доставуе на соодветниот околински односно градски народен одбор во два примерка, заедно со решението на Министерот на градежите со кое се одредуе претставник на Министерството во експроприационата комисија.

Преда да се достави експроприационата основа на околинскиот односно градскиот народен одбор, Министерството на градежите ќе го обележи експроприациониот појас со видни дрвени колчиња.

III ОБРАЗУЕЊЕ НА ОКОЛИСКАТА ОДНОСНО ГРАДСКА ЕКСПРОПРИАЦИОНА КОМИСИЈА

Чл. 7

Штом околинскиот односно градскиот народен одбор го прими решението со експроприационата основа одредуе свој претставник во експроприационата комисија, како и еден

од судните од надлежниот околински суд и го закажуе денот на состанокот на членовите од експроприационата комисија (во наредниот текст комисија) заради конституирање и подлагање клетва.

Член на комисијата не може да биде оној кој на било кој начин е заинтересиран за недвижноста која се експроприра односно зема на време на употреба. Таков член може да биде исклучен по барање на заинтересираниот.

Состанокот на членовите на комисијата со цел на конституирање и подлагање клетва ќе се одржи кај околинскиот односно градскиот народен одбор.

Членовите на комисијата полагаат пред претседателот на околинскиот односно неговниот заменик, клетва, оти својата должност ќе ја вршат совесно, непристрано и по прописите на овој правилник.

Чл. 8

Службата на членовите на комисијата се смета за јазна и почесна служба.

Членовите на комисијата имат право на патни трошкови, дневници и награда. Овие трошкови ќе се исплатат на терет на средствата за градење на определениот обект.

Чл. 9

Поле конституирањето на комисијата и подложната клетва експроприационата основа се определена околинска му се предава на претседателот, на комисијата, кој ќе одреди кога ќе се опочне кон спроведувањето на експроприацијата.

Чл. 10

Ако обектот кој се гради опфаѓа од земјиштето на два или повеќе околински, тогаш решението на Министерот на градежите со експроприационата основа се испраќа, преку една околинска, а след свршената работа во определената околинска, се испраќа во другата итн. околинска, дека исто се образува нова комисија која се конституира и работи по прописите на овој правилник само во својата околинска.

IV РАБОТЕЊЕТО НА ОКОЛИСКАТА ОДНОСНО ГРАДСКАТА ЕКСПРОПРИАЦИОНА КОМИСИЈА

Чл. 11

Комисијата ќе ја спроведе истовремено и експроприационата и оштетената постапка.

A. ЕКСПРОПРИАЦИОНА ПОСТАПКА

Чл. 12

Комисијата работи во полниот си состав од три члена. Работата на комисијата е полноважна ако се присутни сите членови. Претставникот на Министерството на градежите е претседател на комисијата.

Чл. 13

Во експроприационата постапка, а по поднесената експроприационата основа, комисијата донесуе решение за тоа, кои недвижности се експропрират а кои се земат на временна употреба, како и кои згради и други обекти мораат да се отстранат или пресметат.

Чл. 14

Предварително комисијата е должна, преку надлежниот местен народен одбор, со оглас или по уобичаен начин, да ги повика сопствениците и другите заинтересирани лица, да во одредено време и на одредено место ја причекат комисијата за да ги даде свои изјави и присуствувале на експроприационата и оштетената постапка.

Ако некој од сопствениците не би дошол, комисијата ќе му одреди застапник.

Чл. 15

Сите забелешки на заинтересираните лица, во поглед на границите и големината на земјиштето кое се експроприра, за прашањето, за искористувањето на преостанатиот дел е поставало невозможно и отежнато, како и други прашања подигнати од заинтересираните комисијата ќе ги забележи во записник.

Комисијата ќе настапи на самото место, да ја провери точноста на сите ставени забелешки и основаноста на барањата, па на крај, за сето тоа ќе состави формален записник и ќе го донесе својот заклучок во поглед на експропријацијата на недвижностите, привремената употреба како и за барањето на заинтересираните.

Чл. 16

Записникот од член 15 на овој правилник со извршените и утврдените исправки во парцелниот план и во списоците претставува основа за донесување решение од страна на комисијата за експропријација или времено заземање на недвижностите в територијата за дотичниот народен одбор.

На сите сопственици од експроприираните недвижности чии приговори комисијата не ги усвоила, ќе се издаде образложено решение со напатствије со правото на жалба.

Б. ОШТЕТНА ПОСТАПКА (ПРОЦЕНА)

Чл. 17

Во оштетната постапка, која ќе се спроведуе истовремено со експроприационата постапка, комисијата ќе изврши и ќе донесе решение за накнада за експроприираниот и времено заземаните недвижности, како и за накнада за сите направени други штети.

Накнадата ќе се даде и тоа во пари или во натура т. е. замена ако сопственикот пристапе да прими друга недвижност во замена за експроприираната.

Накнадата ќе се исплатува од средствата за градење на определениот објект.

Чл. 18

Отварната вредност на експроприираните недвижности се утврдува спрема нивната средна месна прометна вредност на денот на процената, а во извршениот увид на самото место.

Заради позарна ориентација кај изважувањето на вредноста за разни експроприирани недвижности, комисијата, ако тоа биде возможно, ќе прибави од поделескиот стручњак или друг земјопоседател за ораници, ливади и војвади мислење, а од градежниот стручњак за вгради и постројки.

Кога се во прашање фабрики и други постројки, за чија проценка е потребна стручна спрема, комисијата може да претплати еден или повеќе вештаци.

Чл. 19

Во текот на целата оштетена постапка комисијата води записник кој што го потпишуваат сите членови на комисијата и заинтересираните.

Чл. 20

После тоа комисијата пристапува на проценка и кога е мнозинство на гласовите ја утврди височината на накнадата, тоа се уведува во записник. Одделното мислење на еден од членовите исто се введува во записникот.

Во случај да сите три члена даваат различни мислења, ќе се земе аритметичка средина.

Чл. 21

Образложениот решение кое се дава на заинтересираните, треба да содржи предметот на процената и големината на проценетата накнада, како и начинот како ќе се исплати накнадата и уплат на жалба до волуу заинтересираните не е задоволен со процената.

Во решението поодделно ќе се назначи: 1) накнадата за експроприираната недвижност, 2) годишната накнада (кирија) за време заземање на недвижноста 3) накнадата за оштетената летина 4) накнадата за отпаѓајќите штети.

Чл. 22

Кога комисијата ја заврши експроприационата основа ќе го испише овој текст:

„Околинската односно градската експроприациона комисија која овој план (односно список) го упореди со состојбата на теренот и која ги преслута заинтересираните сопственици, ги утврдила односно (запишала) сите утврдени промени, та за тоа овој план (односно список) го прогласува за исправен и го одобрува“.

Чл. 23

По завршената работа комисија ја доставува експроприационата основа на Министерството на градежите, кое од своја страна ќе испрати еден примерок од парцелниот план и списокот на земјиштето на надлежниот Околински суд на чие подрачје се наоѓа недвижноста која е предмет на експропријацијата, со барање да се изврши времена забелешка во интабулационите книги.

Чл. 24

На основание правосилните решенија на експроприационата комисија (чл. 28 од овој правилник) Министерството на градежите ќе изврши претметката на височината на проценетата накнада за секој заинтересиран сопственик, и о-пределената накнада ќе се исплати на заинтересираните.

V. ЖАЛБИ

Чл. 25

Против решението на Околинската односно градската експроприациона комисија странките имаат право на жалба пред Експроприационата комисија при Владата на НР Македонија.

Жалбата се вложува во рок од 15 дена од приемот на решението прекуоколинскиот односно градскиот народен одбор на чија територија односната комисија работела.

Жалбата се поднесува во два примерка. Околинскиот односно Градскиот народен одбор еден примерок доставува на Министерството на градежите, кое во случај на потреба ќе даде одговор на наводите во жалбата, а вториот примерок го доставува непосредно на Експроприационата комисија при Владата на НР Македонија.

Министерството на градежите е обврзано експроприационата основа односно записниците да ги достави на надлежниот орган за одлука по жалбата.

Жалбата против решенијата на околинската Експроприациона комисија не го задржува предавањето на имотот на соодветните органи надлежни за градење на определените објект.

Чл. 26

Кога Експроприационата комисија при Владата на НР Македонија на време ја прими жалбата, ќе реши спрема давајќите доли е жалбата основателна или не.

Ако најде да е жалбата основателна ќе го преиначи решението на околинската односно градската Експроприациона комисија и ќе ги изврши или ќе нареди да се извршат исправките во експроприационата основа и во плановите, како и со друго што ќе најде за потребно.

Во поглед на процената, ако најде да е жалбата умесна, првостепеното решение ќе го преиначи и ќе одреди накнада по своја цена или решението за процената ќе го поништи и нареди нова проценка.

Чл. 27

Своето решение Експроприационата комисија при Владата на НР Македонија ќе го достави на надлежниот Околински односно Градски одбор и на Министерството за градежите на кое ќе го врати материјал поднесен од Министерството на градежите во смисла на чл. 25 став 4.

Околинскиот односно градскиот народен одбор второстепените решенија ги доставува на жалителите.

Чл. 28

Решението за експроприација односно за времено заземање недвижности постанува правосилно, ако во рок од 15 дена против него не е вложена жалба. Односно кога Експроприациона комисија при Владата на НР Македонија, по повод на вложената жалба донесе свое решение со кое ќе го потврди или преиначи решението на околинската односно градската експроприациона комисија.

Министерството на градежите на основание правосилните решенија за експроприација ќе биде укинува за правото на сопственост во типските книги на надлежниот околински суд на недвижноста која му е дадена во замена на основа правосилното решение за извршената експроприација.

VI. ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ

Чл. 29

Општонародниот имот во раце на државата може да се употреби за потребите предвидени во чл. 1 на овој правилник, како и за замена на недвижноста во смисла на чл. 17 став 2 на овој правилник.

За овозможување на замената Министерството на градежите ќе се разбере со соодветните органи за недвижностите во кои овие управуваат, односно со народните одбори за недвижностите со кои управуваат народните одбори, кои недвижности во државата сопственост можат да се употребат за замена со експроприраната недвижност, а решението за ова замена ќе го донесе надлежната Околинска односно Градска Експроприациона комисија.

Министерството на градежите е должно сита случај на извршените замени да ги пријави на соодветните органи односно на надлежниот Народен одбор заради евиденција.

Чл. 30

Експроприационата поставка како и оштетената поставка на околинската односно градската Експроприациона комисија не смеа да го успори темпото на изградбата на определен објект. Ако комисијата на време не донесе решение, Министерството на градежите има право да ја земе во посед недвижноста обележана во својот план за изградбата на еден од објектите определени во чл. 1 од овој правилник и да ги врши сите други работи нужни за нормалното извршување и продолжување работите околу изградбата на определениот објект.

Чл. 31

Сите потребни напатствија и толкувања за извршување на овој правилник ги издава Министерот на градежите на НР Македонија.

Чл. 32

Овој Правилник влегуе во сила со денот кога ќе се објави во „Службениот весник на НР Македонија“.

Скопје, 17 III 1947 год, Бр. 2839.

СОГЛАСЕН:

МИНИСТЕР НА ГРАДЕЖИТЕ:

Т. Нешпал, с. р.

МИНИСТЕР НА ФИНАНСИТЕ:

Д. Цамбаз, с. р.

110

Со цел за што поарно и побргу организување на индустријата, за уголемување и рационализација на производството како и овозможување што по правилна расподела на сировините, голупроизводството и готовите производи, а на основание чл. 23 од Основниот закон за државните стопански претпријатија во врска со чл. 4 став 3 од истиот закон, Министерот на индустријата и рударството на НР Македонија, донесува следното:

РЕШЕНИЕ

За формирање на Земската управа за електропривреда

1. Се формира Земска управа за електропривреда со седиште во Скопје како административен-оперативен раководител на сите електропривредни претпријатија од републиканско значење во Народна Република Македонија.

2. Земската управа за електропривреда има административно-оперативно раководство на следните претпријатија:

а) републикански електрични претпријатија кои се багат со проектирање и изградување на построени за производство, пренос, разведување и употреба на електричната енергија и кои ракуваат со електропривредната служба за снабдување на потрошачите со електрична енергија;

б) претпријатија за производство, набавка и дистрибуција на целокупниот електропривреден материјал;

в) сите електропривредни претпријатија кои не се опфатени во предните точки и истите се од републиканско значење.

3. Земската управа за електропривреда како административен-оперативен раководител е надлежна:

а) да донесува правила на претпријатијата и да се грижи за правилна организација на истите;

б) да се грижи за правилно функционирање на електропривредната служба за снабдување на потрошачите со електрична енергија, производство, пренос, разведување и предавање на електричната енергија;

в) да се грижи за подигнување на електроиндустријата, производбата, набавката и дистрибуцијата на целокупниот материјал потребен за електрификација на земјата, како и за сите средства со кои се производи или применува електричната енергија, односно се изведуваат работи во врска со това;

г) да составува работни планови, планови за обнова и изградба (инвестиционен план), финансиски планови како и да одредува зататни на претпријатијата во рамката на своите планови;

д) да дава смерници на Целокупното работење на електропривредните претпријатија и да врши надзор над работењето над истите;

Решението на Министерството на индустријата и рударството (за првпат на името I бр. 23 од 28 VIII 1946 год.) се престане со својата работа на ден 1 јануари 1947 год.

2. Претпријатието „Електро—Македонија“ во срок од 60 дена се задолжуе да приготви ликвидационен биланс.

3. При Министерството на индустријата и рударството на НР Македонија, да се формира комисија со цел:

Да изврши ликвидација на претпријатието „Електро—Македонија“ — Скопје на основание на ликвидациониот биланс на именатото претпријатие.

4. По измируење на обвезите и прибирање на барањата во чистиот имот на претпријатието према билансот на денот на конечното ликвидирање ќе расплага Владата на НР Македонија.

Се овластуе Министерот на индустријата и рударството на НР Македонија да одреди ликвидациони одбор и издаде повлики напатствија за начинот за извршуење на ликвидацијата.

Скопје, 29 јануари 1947 год. Бр. 734.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА НРМ

Л. Колишевски, с. р.

Министер на индустр. и рударството:

Инж. Г. Василев, с. р.

111

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија од 31 декември 1946 година (Службен лист на ФНРЈ бр. 106 од 31 декември 1946 година), а на предлог на Министерството на трговијата и снабдуењето — Владата на Народна Република Македонија донесуе:

РЕШЕНИЕ

за овластуење градските и околските народни одбори на Народна Република Македонија да го одредат постотококот значење на територијата на Народна Република Македонија државните угостителски претпријатија од локално на општите трошкови (режија) и стопата на добивката за

Чл. 1

За сите угостителски претпријатија од локално значење се овластуат надлежните градски и околски народни одбори на Народна Република Македонија да го одредат постотококот на општите трошкови (режија) и стопата на добивката, по преговорно согласие на Министерството на трговијата и снабдуењето на Народна Република Македонија.

Чл. 2

При распределуењето на постотоците на општите трошкови (режија) и стопата на добивката ќе се има во предвид наредбата за категоризација на државните угостителски претпријатија на Министерството на трговијата и снабдуењето на ФНРЈ (Службен лист на ФНРЈ бр. 6 од 31 јануари 1947) како и на стварните извршени калкулации на основа досегашното пословање на угостителските претпријатија.

Чл. 3

Одредените постотци на општите трошкови (режија) и стопата на добивката ќе се применуваат од 1 јануари 1947 година.

Чл. 4

Ова Решение стапува во сила од денот на објавуењето, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 година.

Скопје, 30 јануари 1947 год. Бр. 1067.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА НРМ

Л. Колишевски, с. р.

112

Врз основа на чл. 6 став II под в) Уредбата за разноските на трговијата на големо и на мало на Владата на НРМ број 1065 од 30 I 1947 година,

Претседателството на Владата на НРМ донесува следното

РЕШЕНИЕ

За максималниот допринос за фондот на раководството на државните трговски претпријатија на големо и мало

Член 1

Максималната стона на доприносот за фондот на раководството се пропишуе:

а) за државните трговски претпријатија на големо од 1 (еден промил) од вкупниот годишен промет на претпријатието;

б) за државните трговски претпријатија на мало со 5

в) да ги помага претпријатијата во организацијата на работата и при снабдуењето им со сировини и друг нужен материјал;

г) да води евиденција на целокупното работење;

д) да врши ревизија и донесуе решение за спроведуење на комплексната ревизија;

е) да дава предложенија за поставуење на службениците од I-вата група по чл. 12 од Законот за државните службеници;

ж) да понштуе, укинуе, мењава и обуштавуе наредбите и решенијата на директорот на претпријатието;

з) да по потреба предлага на Министерот на индустријата и рударството на НР Македонија за прошируење, модернизирање, преуредуење и преселуење на постоечките претпријатија, спајање или олавајање како и престанок со работата на претпријатието;

и) да работи према наредбите, директивите и упатствата на Министерот на индустријата и рударството, така да на претпријатијата и постројењата во точка 2 од ова Решение пренесуе упатствата, наредбите и решенијата на Министерот на индустријата и рударството на НР Македонија и контролира нивното извршуење;

л) да соработуе со претпријатијата при составуењето на калкулации и да дава на надлежните органи своето мислење за предложение калкулации од областа на електропривредата;

м) да организира прибирање и оредуење на статистички податоци од претпријатијата;

н) да се грижи за спремањето на техничките и стопанските кадрови на претпријатијата како и за распоредуење на истите; и

о) да обавуе и други работи кои правилно ќе ги доделат Министерот на индустријата и рударството на НР Македонија.

4. Земската управа за електропривреда во Скопје се управуе од началник, кој може да има еден или два помошника.

Началникот и неговите помошници ги поставуе Министерот на индустријата и рударството во согласие со Претседателот на Владата на НР Македонија.

Персоналот од II-та врста од чл. 12 од Законот на државните службеници, во Земската управа за електропривреда како и во претпријатијата кои се под административно-оперативно раководство на истата, ќе го поставуе началникот на Земската управа во согласие со Министерот на индустријата и рударството на НР Македонија.

Персоналот од III-та и IV-тата врста по чл. 12 од Законот за државните службеници ќе го поставуе за Земската

управа — началникот на Управата а за претпријатијата — директорите на претпријатијата.

5. За надржување на Земската управа за електропривреда т. е. за покривање на личните и материјалните расходи не служи процентот (сумата) давана од претпријатијата пропорционално према нивниот капацитет.

Висината на процентот (сумата) го определува на предлог на Земската управа за електропривреда — Министерот на индустријата и рударството секоја година унапред во согласност со Министерот на финансите. Односно Земската управа за електропривреда должна е да направи предметни прегледи кои ќе ги покрива своите расходи.

6. Земската управа за електропривреда има своја самостојна претметка на приходите и расходите, која влегува во состав на претметката на приходите и расходите на Министерството на индустријата и рударството на НР Македонија. Наредбодавец за извршување на претметката на Управата е началникот.

7. Ова Решение влегува во сила со потпишувањето.

Скопје, 20 I 1947 год. Бр. 1541.

Министер на индустр. и рударството:

Ив. Г. Василев, с. р.

113

На основа чл. 22 од Основниот закон државните стопански претпријатија, а на предлог на Министерот на индустријата и рударството на НР Македонија, Владата на НР Македонија го донесе следното

РЕШЕНИЕ

За престанок на Републиканското стопанско претпријатие „Електро—Македонија“ со седиште во Скопје.

1. Републиканското претпријатие „Електро—Македонија“ во Скопје, кое е основано со Уредбата на Владата на НРМ од 3 мај 1945 година (Сл. весник на НРМ бр. 6 1945) и (пет промил) од вкупниот годишен промет на претпријатието.

Член 2

Надлежниот административно-оперативниот раководител во границите на максималните доприноси од претходниот член на ова Решение ќе го утврди за поедини претпријатија индивидуалниот допринос во промил на фондот на раководството по следниот образец:

П и Ф

М = 0

при што значи:

М — индивидуална стопа на доприносот на фондот на раководството (во промил)

П — вкупен годишен износ на платите на сите службеници на односно трговско претпријатие.

Ф — сметковен фактор.

О — предвиден промет (оборот) на односното претпријатие во текот на годината.

Член 3

Сметковниот фактор за државните трговски претпријатија на големо и мало се одредува со 25 (дваесет и пет).

Член 4

Разликата меѓу максималната стопа на доприносот на фондот на раководството која што ќе биде содржана во одредената марка односно во работот и индивидуалната стопа на доприносот која што ќе биде засметана пре основа на чл. 2 и 3 на ова Решение, должни се претпријатијата да ја уплатат на банковната сметка на својот административно-оперативниот раководител.

Чл. 5

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во (Службен весник на Народна Република Македонија), а ќе се применува од 1 јануари 1947 година.

Скопје, 7 II 1947 год. Бр. 1370.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА НРМ
Л. Колишевски, с. р.

114

Со цел да се овозможи на населението да лекува болните добитци од белодробна стронгилроза по достапни такси донесувам

РЕШЕНИЕ

За таксите за лекување на добиток болен од белодробна стронгилроза

1. За лекување и лекови на добитокот болен од белодробна стронгилроза се наплатуваат следните такси:

а) За двократно лекување со интратрахеална инјекција на едно говедо или свиња 5 дин.—

б) За двократно лекување со интратрахеална инјекција на една овца 2 дин.—

2. Во таксата на лекувањето е вклучена и стоимноста на лекарството.

3. Од собраната такса 30% припаѓа на ветеринарниот лекар (фелшер), а останакот се внесува во државната каса.

4. На ветеринарниот лекар (фелшер), осем процентот му следуваат патни и дневни пари, кои да се исплатат од буџетот на Околинскиот народен одбор.

5. За наплатување на повисоки такси нарушителите ќе се кажуваат согласно одредбите на Тарифата за ветеринарно-медицинските такси бр. 2806 1945 година.

Овао решение влегува во сила со денот на издавањето.

Скопје, 18 II 1947 год. Бр. 4624.

МИНИСТЕР НА ЗЕМЈ. И ШУМАРСТВОТО
М. Симоски, с. р.

115

На основа чл. 3 од Уредбата за трошковите на Управата и продавачката во државните рударски и индустриски иницијативи етнолози организирани и сведоци во етнолози стертството на индустријата и рударството на НР Македонија, во согласност со Планската комисија на Народна Република Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

За одредување нормирани трошкови на управата и продавачката за индустриски претпријатија, за група производители за кои се одредуваат единствени цени со важноот на целата територија на Народна Република Македонија

Член 1

За ниже введени групи се одредуваат следните ниво-тоци на нормирани трошкови на Управата и продавачката на претпријатија.

Група на производители:

Трошкови на управата и продавачката у % од просечните трошкови на производството

Јоргани, дупени

11%

Чорапи и цемтери

3 %

Пембер

3,3%

Купачи гачи детски, машки и женско пам. рубље	2,6%
Кожна конфекција	3,5%
Боја за владури	1,2%
Свекји од паревин	2 %
Керамички цевки, делови и намотни тули	12,8%
Мермерни плочки, споменици и крстеве	8 %
Метални намештај, детски колички, школки	
клучи, паклирани маси и столорч	4,5%
Други изработки на металната индустрија	7,7%
Алва локум, бекс нетипизирај, бобини нет.	2,3%
Компоти, сладки, конзер зазават, салца	3,3%
Сушен зазават и овоштие	4 %
Вештачки мраз	8,6%
Вино и рекија	1,5%
Нетипизирај производи на дрвната инд.	2,4%
Производи на графичка индустрија	5,6%

Член 2

Постотот на трошковите на управата и продавачката на претпријатијата од Член 1 на ова решение се претма-
тат од просечните трошкови на производството и поедста-
вуват елемент од Чл. 1 став А од Наредбата за норми-
рани трошкови на управата и продавачката во државните
рударски претпријатија од Сојузот и републиканско значе-
ние.

Министер на индустр. и рударството:

Инж. Г. Василев, с. р.

Согласен: Претседател на
Планската комисија
Н. Миљоски, с. р.

116

Врз основа на чл. 3 став II од Уредбата за трошковите
и добивката на државните угостителски претпријатија (Служ-
бени лист на ФНРЈ бр. 106 од 31 декември 1946 год.) а на
предлог на Министерството на трговијата и снабдувањето,
Планската комисија на НР Македонија донесе:

РЕШЕНИЕ:

за процентот на општите трошкови (режија) за државните
угостителски претпријатија од републиканско значење

Чл. 1

Процентот на општите трошкови (режија) за поедини
категории на државните угостителски претпријатија од ре-
публиканско значење изнесуе:

а) Кај државните угостителски претпријатија од репу-
бликанско значење уврстени во категорија на специални др-
жавни угостителски претпријатија 34% (тридесет четири
од сто)

б) Кај државните угостителски претпријатија од репу-
бликанско значење уврстени во прва група од втора кате-
горија на државните угостителски претпријатија 25% (двае-
сет и пет од сто) и

в) Кај државните угостителски претпријатија од репу-
бликанско значење уврстени во втора група од втора кате-
горија на државните угостителски претпријатија 20% (двае-
сет од сто)

Чл. 2

Ова решение стапуе во сила со денот на објавувањето, а
како се применуе од 1 Јануари 1947 година.

Скопје, 25 јануари 1947 год.

Претседател на
Планската комисија на НРМ
Н. Миљоски

САДРЖАЈ

Рег. бр.

Стр.

- 108 Уредба за експроприација на недвижните имоти
потребни за изградба на 1) Гаражи и складови
за „Феграл“ во с. Мацари-скопско; 2) згради за
Министерството на градежите во Скопје; 3) па-
тишта: а) Битола—Маково—Чаниште; б) Кратово
—Пробиштип—Крупиште; в) Злетово—Проби-
штип; г) Скопје—Тетово—Готинар—Дебар—
Охрид—Ресен—Битола; д) Градско—Прилеп—
Крушево; 4) појасен одводнителен канал Тркане
(Злетовска река—котанско поле) 5) каналот Ко-
чанска река во котанско поле; 6) појасен одвод-
нителен канал по полите на Белица (струмиш-
ко поле); 7) Главен напоителен канал Рашче—
Кондево—Гјорче Петров (скопско поле); 8) Ре-
гулација на р. Вардар (скопско поле), и за висо-
чината, начинот на утврдувањето и исплатувањето
на накнадата на сопствениците од експропри-
раниот имот. 133
- 109 Правилник за поставка за експропр. на недвиж-
ните имоти потребни за изгр. на: 1) Гаражи и складови
за „Феграл“ во с. Мацари-скопско; 2) згради за
Министерството на градежите во Скопје; 3) па-
тишта: а) Битола—Маково—Чаниште; б) Кратово
—Пробиштип—Крупиште; в) Злетово—Проби-
штип; г) Скопје—Тетово—Готинар—Дебар—
Охрид—Ресен—Битола; д) Градско—Прилеп—
Крушево; 4) појасен одводнителен канал Тркане
(Злетовска река—котанско поле) 5) каналот Ко-
чанска река во котанско поле; 6) појасен одвод-
нителен канал по полите на Белица (струмиш-
ко поле); 7) Главен напоителен канал Рашче—
Кондево—Гјорче Петров (скопско поле); 8) Ре-
гулација на р. Вардар (скопско поле), и за висо-
чината, начинот на утврдувањето и исплатувањето
на накнадата на сопствениците од експропри-
раниот имот. 134
- 110 Решение за формирање на Земска управа за
електропривреда 137
- 111 Решение за овластување градските и околиските
и одбори на НРМ да го одредат постатокот на
општитетрошкови (режија) и стоплата на до-
бивка за државните угостителски претпријатија
од локално значење 138
- 112 Решение за престанок на Републиканско стопан-
ско претпријатие „Електро Македонија“ со седи-
ште во Скопје 139
- 114 Решение за лекување на добиток од беладробна
стелодоулоза 139
- 115 Решение за одредување нормирани трошкови на
управата и продавачката за индустриски претпри-
јатија за група производи за кои се одредат
еднакви цени со важност за цела НРМ 139
- 116 Решение за процентот на општи трошкови (ре-
жија) на државните угостителски претпријатија
од републиканско значење 140